



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 алинеја 6, член 68 став 2 и член 69 став 1 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 158/2010) и член 103 став 2 алинеја 1 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007, 90/2009 и 67/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките

1. Со оваа одлука се пропишуваат видовите и содржината на финансиските извештаи на банките.

Финансиските извештаи се во прилог на оваа одлука и се негов составен дел.

Содржината на одделните позиции во белешките кон финансиските извештаи и барањата за обелоденување и прикажување на податоците во финансиските извештаи треба да се во согласност со Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи.

2. Паричните вредности во финансиските извештаи се искажуваат во илјади денари.

3. Банките се должни да ги пополнат податоците во годишните финансиски извештаи за тековната и за претходната финансиска година.

Во извештаите од ставот 1 од оваа точка, финансиската година го опфаќа периодот од 1 јануари до 31 декември.

Во извештаите од став 1 од оваа точка во колоната за претходна година се внесуваат податоците од ревидираните финансиски извештаи за претходната година.

По исклучок на став 1 и став 3 од оваа точка, во годишните финансиски извештаи со состојба на 31 декември 2011 година во белешката 5.Б. банките не треба да ги пополнат податоците за претходната финансиска година.

4. За потребите на оваа одлука, полугодишните финансиски извештаи се состојат од:

- Биланс на успех;
- Извештај за сеопфатна добивка;
- Биланс на состојба;
- Извештај за промените во капиталот и резервите;
- Извештај за паричниот тек.

При подготовка на извештаите од ставот 1 од оваа точка банките не се должни да ја пополнат колоната за претходната година.

Во извештаите од став 1 од оваа точка колоната за тековната година го опфаќа периодот од 1 јануари до 30 јуни.

5. Пред да се достават до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка), извештаите од точка 3 и точка 4 од оваа одлука се потпишуваат од страна на членовите на Управниот одбор на банката со назнака на датумот на потпишување.

6. Банките се должни да ги достават полугодишните, годишните и консолидираните финансиски извештаи до Народната банка во роковите пропишани во Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007, 90/2009 и 67/2010).

7. Банката за која е донесено решение за отворање стечајна постапка или за спроведување ликвидациска постапка ќе подготви финансиски извештаи со состојба еден ден пред датумот на решението за отворање стечајна постапка или за спроведување ликвидациска постапка. Банката е должна да ги достави овие финансиски извештаи до Народната банка најдоцна во рок од десет дена по датумот на решението за отворање стечајна постапка или за спроведување ликвидациска постапка.

8. Одредбите од оваа одлука се применуваат и на филијалите на странски банки и на штедилниците во Република Македонија.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе почне да се применува од 31 декември 2011 година.

10. Со отпочнувањето на примената на оваа одлука престанува да важи Упатството за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 118/07, 80/09 и 157/09).

О.бр.02-15/XVI-2/2010
23.12.2010 година
Скопје

Гувернер и
претседател
на Советот на Народната банка на
Република Македонија
м-р Петар Гошев